



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб , 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 010
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 009
Е-пошта: info@fzo.org.mk

Понеделник, 8 октомври 2012

Почитувана г-ѓо Иванова,
Почитувани претставници на дипломатскиот кор
Почитувани дами и господа,

Ми претставува особена чест да имам обраќање на V-та национална конференција за борба против рак на дојката и изразам искрени честитки до здружението “Борка” за континуираните активности, сега веќе за превенција на сите малигни заболувања.

Не постои семејство кое не поминува или не поминало низ искушенијата кои ги предизвикува болеста рак. Во моето семејство се соочивме со рак на црн дроб и на дебело црево и тоа на моите најмили баби.

Поради тоа, знам, дека нема уникатни совети за тоа како да се обезбеди доволно енергија, за да се поддржи и охрабри најблискиот, но и како да се прифати болеста, а сепак да победи животната енергија под товарот на стравот од неуспех.





ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 010
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 009
Е-пошта: info@fzo.org.mk

Почитувани,

Денес, во име на Фондот ќе говорам за сите превентивни активности кои заедно со здравствените работници ги правиме и ќе ги правиме во насока на рана детекција на доминантните малигни заболувања.



Како потсетник на досегашните активности на Фондот на тема превенција дозволете ми да ги споменам следниве мерки:

Кај матичните гинеколози се реализираат следниве превентивни прегледи кои Фондот дополнително финансиски ги покрива:

1. Реализирања на бесплатен PAP- Тест (за рано откивање на малигни заболување на грлото на матката). Прегледот се спроведува кај минимум 25% од сите осигурени жени кај матичниот гинеколог во текот на една година врз основа на покана (вон тие што редовно одат на прегледи).
2. Доколку ПАП тестот е позитивен се прави бесплатен преглед-Колпоскопија кај гинекологот.

Кај матичните лекари се реализираат следниве превентивни прегледи кои Фондот дополнително финансиски ги покрива:

1. За превенција на Ракот на дојка се спроведува бесплатен преглед, анкетен лист и во зависност од резултатот советување за натамошно дејствување. Со оваа цел се опфатени годишно минимум 25% од вкупниот број на осигурените жени над 18 годишна возраст.
2. За превенција на Рак на простата се спроведува анкетен лист (прашалник) кај осигурените мажи и во зависност од резултатот советување за



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб , 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 010
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 009
Е-пошта: info@fzo.org.mk

натамошно дејствување. Мерката се однесува на минимум 15% од вкупниот број на пациенти над 45 годишна возраст.

Во текот на изминативе месеци во Фондот се одржуваа многубројни работни состаноци со здруженијата на пациенти за изнаоѓање на модус за унапредување на квалитетот на здравствените услуги, како и информирање на новините кои се спроведуваат во Фондот.



Дозволете ми да ги највам новините за осигурениците кои ги предвиде ФЗОМ, а ќе се применуваат од почетокот на 2013 година:

- Како дел од целите за превентивно дејствување против малигните заболување, а по Предлог од страна на матичните лекари, усвоен е Прашалникот за колоректален карцином кој ќе се применува на 15% од вкупниот број на осигуреници кај матичните лекари на возраст од 50 – 74 години, за што ќе следи и советување зависно од резултатите.
- проектот за реализација на родителскиот дом за деца заболени од рак е производ на работни состаноци. Истиот ќе се реализира со поддршка на Министерството за транспорт и врски и Претседателот на Владата на РМ.
- Фондот е во фаза на ревизија на цената на здравствените услуги за вградување на гради (импланти) за осигуреничките со рак на дојка на Клиниката за пластична и реконструктивна хирургија со што ќе се овозможи целосно финансиско покривање на хируршките зафати за



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб , 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 010
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 009
Е-пошта: info@fzo.org.mk

ваквите интервенции. Оваа новина е резултат на сугестиите добиени од здруженијата за борба против малигните заболувања.

- од јануари ќе се воведо условен буџет (односно дополнителен-наменски) на Клиниката за пластична и реконструктивна хирургија за да се обезбеди минимум загарантирани интервенции на вградување на импланти во текот на една година, согласно капацитетите на Клиниката и финансиските можности на ФЗОМ.

Фондот е отворен за сугестии и предлози за поедноставување на пристапот на терапијата (впрочем дел од лековите минатата година ги префрливме од болничка на примарна листа) по предлог на Клиниката за онкологија и радиотерапија.

Фондот досега ниеднаш не дозволил осигурениците заболени од малигни заболувања да плаќаат доплата за цитостатиците за потребните хемо и радио терапии. Воедно континуирано се обидува да ги намали цените на лековите, некои преку системот на Фондот а некои преку системот на Бирото за лекови, со цел со истите средства да обезбедиме повеќе здравствени услуги за осигурениците.

Почитувани, Фондот им стои на располагање на коморите, здравствени работници, сите други надлежни институции во државата и на осигурениците за предлози во насока на превенирање на здравјето на осигурениците.

Отворени сме за соработка на дистрибуција преку медицинската мрежа на установи кои имаат договор со Фондот за едукативниот материјал како што е Водичите за пациенти за малигните заболувања со што ќе се намали агонијата барем преку кретењето на непотребното лутање во системот.

Мотото на Фондот е дека сите задно и при ограничени финансиски средства можеме да постигнеме повеќе за нашите осигуреници.

Благодарам за вниманието